



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 9 мај 1991
Скопје
Број 20

Аконтацијата за 1991 година изнесува 700 динари. Овој број чини 10 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

257.

Врз основа на член 110 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), Владата на СР Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ- ТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Во одлуката за висината на надоместокот за користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите, бр. 23-200/1 од 3 февруари 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 16/87 и 11/90), во Тарифата се вршат следните измени:

Во точка 1. ГЕОДЕТСКА ОСНОВА Тарифен број 1

Во точка а бројот 20 се заменува со бројот „50“
Во точка б бројот 20 се заменува со бројот „30“
Во точка в бројот 15 се заменува со бројот „30“

Во точка 2. КОПИИ ОД ПЛАНОВИ Тарифен број 2

Точка а
Под 1. бројот 100 се заменува со бројот „400“
Под 2. бројот 100 се заменува со бројот „400“
Под 3. бројот 150 се заменува со бројот „600“
Под 4. бројот 150 се заменува со бројот „600“

Точка б
Под 1. бројот 50 се заменува со бројот „200“
Под 2. бројот 50 се заменува со бројот „200“
Под 3. бројот 75 се заменува со бројот „300“
Под 4. бројот 75 се заменува со бројот „300“

Точка в
Под 1. бројот 50 се заменува со бројот „100“
Под 2. бројот 50 се заменува со бројот „100“
Под 3. бројот 75 се заменува со бројот „150“
Под 4. бројот 75 се заменува со бројот „150“

Во точка 3. КАРТИ Тарифен број 3

Точка а
Под 1. бројот 20 се заменува со бројот „100“
Под 2. бројот 10 се заменува со бројот „50“
Под 3. бројот 10 се заменува со бројот „50“
Под 4. бројот 5 се заменува со бројот „50“
Под 5. бројот 5 се заменува со бројот „50“
Под 6. бројот 5 се заменува со бројот „40“
Под 7. бројот 5 се заменува со бројот „40“
Под 8. бројот 5 се заменува со бројот „40“

Точка б
Под 1. бројот 50 се заменува со бројот „200“
Под 2. бројот 30 се заменува со бројот „100“

Во точка 4. ФОТОМАТЕРИЈАЛИ Тарифен број 4

Под точка а бројот 30 се заменува со бројот „100“

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-889/1 Претседател
30 април 1991 година на Владата на СРМ,
Скопје д-р Никола Кљусев, с. р.

258.

Врз основа на член 8 од Законот за обезбедување средства за отстранување на последиците од земјотресот во општините Гевгелија и Валандово („Службен весник на СРМ“, бр. 17/91), министерот за финансии пропишува

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ОПШТИНИТЕ ГЕВГЕЛИЈА И ВАЛАНДОВО

1. Претпријатијата, органите на управата и други правни и физички лица, ЈНА за активните воени лица и граѓанските лица на служба во ЈНА, правните лица чие седиште се наоѓа во друга република и автономна покраина, за вработените во делот на правното лице кое трајно врши дејност на територијата на СР Македонија просечниот еднодневен чист личен доход го утврдуваат на тој начин што износот на средствата наменети за исплата на чист личен доход во месец мај и август го делат со бројот на работните денови во тие месеци.

2. Пресметувањето на еднодневната заработувачка за работните луѓе кои самостојно вршат стопанска и професионална дејност се врши врз основа на утврдената основица за плаќање на данок од претходната година поделена со 312 работни дена.

Пресметувањето и наплатата на еднодневната заработувачка го врши органот за приходи и тоа за обврзниците што данокот го плаќаат според вистински доход заедно со аконтациите на данокот за месец мај и август со испоставување на посебен налог, а за другите обврзници само со испоставување на налог.

3. Пресметувањето и наплатата на еднодневната заработувачка за работните луѓе кои вршат земјоделска дејност го врши органот за приходи заедно со тримесечните рати на данокот за II и III тримесечје од 1991 година со испоставување на посебен налог.

4. Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и исплатителите на пензиите на воените лица, еднодневниот износ на пензијата го утврдуваат на тој начин што износот наменет за исплата на пензиите во месеците мај и август го делат со 31 ден.

5. Средствата од еднодневната заработувачка од точка 1 до 4 од ова упатство се уплатуваат на посебната републичка сметка бр. 40100-655-357 — Средства на солидарноста за отстранување на последиците од земјотресот во општините Гевгелија и Валандово.

6. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1984/1 Министер за финансии,
4 мај 1991 година м-р Методија Тошевски, с. р.
Скопје

259.

Врз основа на член 437 став 2 од Уставот на СР Македонија и член 12 став 1 алинеја 7 и 8 од Деловникот на Уставниот суд на Македонија, во врска со член 159, 229 и 230 од Законот за органите на управата и член 16, 17 и 18 од Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на СР Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, Уставниот суд на Македонија, на својата работна седница, одржана на 24 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ КАКО И НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со оваа одлука се определуваат коефициентите за утврдување на личните доходи како и надоместоците и другите примања на функционерите и раководните работници што ги именува Уставниот суд на Македонија (во натамошниот текст: Судот).

Член 2

Како функционер во смисла на оваа одлука се смета секретарот на Судот, а како раководен работник вишиот советник.

Член 3

Коефициентите во оваа одлука се утврдени зависно од вредноста на работите и задачите што функционерот и раководните работници ги вршат, општественото значење на тие работни задачи, нивната сложеност и обем и од вкупниот придонес што функционерот и раководните работници ги даваат со својата работа за остварување на правата и должностите односно функциите на Уставниот суд на Македонија.

Член 4

Основицата за пресметување на личниот доход е просечниот личен доход по работник исплатен во стопанството на СР Македонија за претходниот месец според податоците на Републичкиот завод за статистика.

Член 5

Надоместоците за определени материјални трошоци и другите примања на функционерот и раководните работници се утврдени согласно Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на СР Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката.

II. ЛИЧНИ ДОХОДИ**Член 6**

Коефициентите за утврдување на личните доходи на функционерот и раководните работници изнесуваат за:

— секретарот на Судот	3,3
— вишиот советник	2,9

Член 7

Личниот доход на функционерот и раководните работници се утврдува на начин што основицата за пресметување на личните доходи се множи со утврдениот коефициент и се зголемува за процентот на работното искуство.

Работното искуство се вреднува така што личниот доход во месечен износ се зголемува за процентот утврден за работното искуство од 0,5% за секоја започната година работен стаж, а најмногу до 20%.

Член 8

Решение за определување на личните доходи на функционерот и раководните работници врз основа

на коефициентите од член 6 на оваа одлука донесува Комисијата за организациони и кадровски прашања на Судот.

III. НАДОМЕСТОК НА ЛИЧЕН ДОХОД**Член 9**

На функционерот и раководните работници им припаѓа право на надоместок на личен доход за време на: државни празници, користење на годишен одмор, отсуство поради бременост и породување, отсуство поради нега на дете, воена вежба, оспособување и обука за одбрана и заштита, учество во територијална одбрана и цивилна заштита, јавување на покани од воени и други органи до кое е дојдено без вина на функционерот односно раководниот работник и за вршење на јавни функции.

IV. НАДОМЕСТОК НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И ДРУГИ ПРИМАЊА**Член 10**

Функционерот и раководните работници имаат право на надоместоците и под условите утврдени во член 27 и член 28 од Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на СР Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката.

Член 11

За правото и висината на надоместоците од член 9 на оваа одлука, во согласност со условите од член 27 и член 28 од Законот, одлучува Комисијата за организациони и кадровски прашања на Судот.

V. ПРАВА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ПО ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА ФУНКЦИЈАТА**Член 12**

Функционерот односно раководниот работник кој по истекот на времето на кое е именуван нема повторно да биде именуван или кој по разрешувањето не ќе биде распореден на други работи и задачи во Судот или во друг орган односно не заснова повторно работен однос, има право да остварува личен доход најдолго до една година.

По исклучок личниот доход од став 1 на овој член може да се остварува и подолго од една година, а најмногу уште за шест месеци ако во тоа време функционерот односно раководниот работник го стекнува правото на пензија.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 13**

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите и раководните работници што ги именува Уставниот суд на Македонија, донесена од Уставниот суд на Македонија на 9 јануари 1987 година.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Су бр. 204/91
4 мај 1991 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов, с. р.**

260.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 7 став 4 и 5 од Одлуката за критериумите за извршување на сечите и на работите за одржувањето и унапредувањето на шумите во индивидуална сопственост на подрачјето на Општината Титов Велес донесена од Собранието на Општината Титов Велес, на седницата одржана на 10 април 1990 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Општина Титов Велес“.

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. бр. 275/90 од 13 февруари 1991 година, поведе постапка за оценување законитоста на одредбите од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната спротивност со Законот за шумите.

4. На седницата Судот утврди дека во член 7 став 1 од Одлуката е предвидено работите од областа на ознаката за сеча, премејот, контролата на превезување и пренесување на шумските производи, одгледувањето и заштитата на шумите да ги врши Шумското стопанство „Бабуна“ во Титов Велес, а во ставот 3 од овој член е предвидено дека поединечните шумски дрвја на меги, ливади и друго земјоделско земјиште не претставуваат шума. Според ставот 4 идентификацијата на поединечни шумски дрвја на теренот ја врши шумочуварската служба на Шумското стопанство, по претходно прибавена документација за сопственост од страна на заинтересираните лица, а според ставот 5 за трошоците околу идентификацијата, ознаката и жигосувањето на поединечните стебла Шумското стопанство издава уредна фактура, врз основа на која ќе се издава испратница за превоз на исечено дрво.

Од изнесеното произлегува дека Собранието на Општината Титов Велес управувањето со поединечните групи шумски дрвја го отстапува на Шумското стопанство „Бабуна“ во Титов Велес, кое за извршената услуга за идентификација, ознака за сеча, и жигосување од сопствениците на поединечните шумски дрвја наплатува надоместок.

Според член 2 став 4 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74, 15/86, 51/88, 20/90), дрворедите, плантажите од лисјари и четинари, шумските расадници, парковите во населени места и слично, како и изолираните групи на шумски дрвја на површина до 2 ари не се сметаат за шуми во смисла на овој закон. Во член 73 став 2 е определено дека дрво исечено вон шума на земјоделско земјиште меѓу дрвореди, поединечни стебла и слично ако се превезува или пренесува мора да биде жигосано и обезбедено со испратница. Според став 3 од овој член жигосувањето и издавањето на испратница за дрво произведено во шума со која стопанисуваат организациите на здружениот труд го вршат тие организации, а за друго дрво што не претставува шума, општинскиот орган на управата надлежен за шумарство.

Од изнесените законски одредби произлегува дека општината е овластена да управува со групите на шумски дрвја што не претставуваат шума и дека нема законска основа овластувањето да го пренесува, ниту пак да наплатува надоместок за ознака и жигосување на поединечни стебла.

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека член 7 став 4 и 5 од Одлуката се во спротивност со член 2 став 4 и член 73 став 2 и 3 од означениот Закон.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 275/90

3 април 1991 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

261.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 16 точка 4 од Правилникот за решавање на станбените прашања, донесен од Работничкиот совет на Претпријатието „Металски завод — Тито“ во Скопје, на седницата одржана на 14 мај 1990 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното претпријатие на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. бр. 175/90 од 6 февруари 1991 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што се постави прашањето за нивната согласност односно спротивност со Уставот и Законот за станбените односи.

4. На седницата Судот утврди дека во член 15 став 1 од Правилникот се утврдени случаите кога работниците имаат право на решавање на станбеното прашање, а во ставот 2 е предвидено работникот да има право на решавање на станбеното прашање под услов да го нема решено станбеното прашање. Понатаму, Судот утврди дека во член 16 точка 4 е предвидено работникот што живее со родители кои поседуваат општествен стан или стан во лична сопственост и кој е единствен наследник на станот да се смета дека го има решено станбеното прашање.

Од овие одредби од Правилникот произлегува дека овие работници се исклучуваат од можноста да се здобијат со стан во општествена сопственост во претпријатието врз основа на очекувана правна состојба.

Согласно член 11 од Амандман I, XX на Уставот на СР Македонија на стан во општествена и државна сопственост може да постои станарско право, под услови утврдени со закон.

Според членовите 11, 12 и 13 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86, 1/90 и 11/91) станарско право на стан во општествена сопственост може да стекне лице кое во местото на живеењето нема станарско право на соодветен стан во општествена или во лична сопственост.

Од изнесените уставни и законски одредби, според мислењето на Судот, произлегува дека условите за стекнување на станарско право се утврдуваат со закон и дека не можат да се менуваат со пропис или друг општ акт.

Со оглед на тоа што во оспорениот член од правилникот се исклучуваат од можноста да се здобијат со станарско право на стан во општествена сопственост работниците надвор од условите утврдени во Законот, Судот утврди дека тој не е во согласност односно е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 175/90

3 април 1991 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

262.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 434 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека членовите 103 и 104 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на

СРМ“ бр. 37/80 и 24/88) и член 284-а од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 28/81, 28/88 и 48/89), во времето на важењето, не биле во согласност со Уставот на СР Македонија.

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се утврдува дека законот престанал да важи.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

4. Уставниот суд на Македонија, со Одлука У. бр. 221/89 од 18 октомври 1990 година, утврди дека законските одредби означени во точката 1 од оваа одлука не се во согласност со Уставот на СР Македонија.

5. Судот утврди дека означените законски одредби престанале да важат во текот на рокот од 6 месеци за усогласување со Уставот на СР Македонија, со влегувањето во сила односно со почетокот на примената на Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90). Судот, исто така утврди дека со овој закон не е предвидена можност за отстранување на последиците настанати со примената на означените законски одредби во времето на нивното зажење.

Согласно член 434 од Уставот на СР Македонија, кога во текст на постапката законот е доведен во согласност со Уставот на СР Македонија, а не се отстранети последиците од неуставноста, Уставниот суд може со одлука да утврди дека законот не бил во согласност со Уставот. Оваа одлука има исто правно дејство како и одлуката со која се утврдува дека законот престанал да важи.

Со оглед на тоа што неуставните законски одредби престанале да важат, а не е предвидена можност за поправање на последиците настанати со нивната примена во времето додека важеле, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 221/89
3 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

90.

Врз основа на член 85 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90). Законот за работните односи на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), како и член 2 од Општиот колективен договор за стопанството на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 30/90), Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од шумарството и дрвната индустрија и Стопанската комора на Македонија — Собор за шумарство и дрвна индустрија, склучуваат

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

ЗА ШУМАРСТВО И ДРВНА ИНДУСТРИЈА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Одредбите од овој колективен договор ќе се применуваат кај сите претпријатија делови на претпријатијата и работодавачи на подрачјето на СР Македонија кои се членови на Стопанската комора на Македонија и на сите работници вработени во тие претпријатија, односно кај тие работодавачи во гранките: производство на режана графа и плочи, производство на финални производи од дрво и шумарство.

Колективниот договор важи и за студенти и ученици на пракса.

За работородните органи и работниците со посебни овластувања и одговорности утврдени во Статутот или другите општи акти на претпријатијата, односно работодавачот, не важи делот на Колективниот договор со кој се регулира личниот доход и надоместоците, додека другите одредби од Колективниот договор важат ако тоа е утврдено со договорот за вработување.

Член 2

Со Колективниот договор, општите акти на претпријатието односно договорот за вработување, не може да се утврдат помали права и обврски и неповолни услови за работа, од правата, обврските и условите за работа утврдени со закон, Општиот колективен договор на стопанството на СРМ и овој колективен договор.

Член 3

Со овој колективен договор се уредуваат прашањата кои според одредбите на Општиот колективен договор на СРМ треба да се доработат, како и прашањата кои се специфични за гранките од дејноста на шумарството и дрвната индустрија.

Член 4

Претпријатието, односно работодавачите од шумарството и дрвната индустрија на СР Македонија ги применуваат одредбите од законите, Општиот колективен договор за стопанството на СРМ и овој колективен договор.

Член 5

Синдикатот во претпријатието, односно кај работодавачот, може да го овласти Синдикатот на работниците од шумарството и дрвната индустрија на СРМ во негово име да преговара со претставниците на органите на управување во претпријатијата.

Член 6

Во остварувањата на заштитата на правата од работниот однос утврдени со закон, Општиот колективен договор за стопанството, свој колективен договор, колективниот договор на претпријатието, односно општиот акт и договорот за вработување на членот на Сојузот на синдикатите му се пружа стручна помош преку соодветни органи и тела и службата за правна помош на ССМ.

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Засновање на работен однос

Член 7

Надлежниот орган во претпријатието, односно работодавачот и работникот склучуваат договор за работа.

Договорот за работа содржи особено: засновање на работниот однос на определено и неопределено време, работи на работно место кои работникот ќе ги врши и местото на работа, траењето на пробната работа, начинот, следењето и оценувањето на приправникот, работното време, одморите и отсуствата, личниот доход и останатите примања, надоместоци на личен доход, заштитата при работа, отказниот рок, престанок на работниот однос и слично.

Член 8

При засновањето на работниот однос, претпријатието, односно работодавачот се должни да му овозможат на работникот да се запознае со Општиот колективен договор на стопанството, овој колективен договор, колективниот договор на претпријатието, сите општи акти, односно договорот за вработување со кој се уредуваат неговите права и обврски.

Работно време

Член 9

Работното време во претпријатијата, односно работодавачот во шумарството и дрвната индустрија трае 42 часа во една работна седмица.

Заради карактерот на работниот процес и условите за работа во претпријатијата од шумарството, во зимските месеци работното време не смее да биде пократко од 36 часа, а во летните месеци не повеќе од 48 часа.

Член 10

Работниците кои работат на посебно тешки работи и работни задачи, имаат право на скратено работно време.

Со општиот акт на претпријатието, односно работодавачот, се утврдуваат работите за кои се скратува должината на работното време, сразмерно на штетното влијание врз работната способност на работникот во согласност со законот.

Работното време од став 2 од овој член се смета како полно работно време.

Одмор и отсуство

Член 11

Претпријатието, односно работодавачот е должен на работникот да му обезбеди користење годишен одмор.

Работникот има право на годишен одмор најмалку 18 работни денови.

Должината на годишниот одмор од претходниот став се зголемува по критериуми утврдени во општиот акт а особено:

- по основ на услови на работа;
- по основ на придонес во работата;
- по основ на сложеност на работното место на работникот;
- по основ на работно искуство;
- здравствена состојба на работникот.

Со општиот акт односно колективниот договор на ниво на претпријатие поконкретно се утврдуваат и разработуваат критериумите за должината на траењето на годишниот одмор, кој не може да трае подолго од 30 дена, доколку со закон не е поинаку определено.

Работникот кој во календарската година во која засновал работен однос, нема 1 година работно искуство, има право на годишен одмор сразмерно на времето поминато на работа.

Статус и заштита на синдикалниот претставник

Член 12

Во претпријатијата од сите видови на сопственост, претставникот на синдикалната организација се ослободува од работните обврски на работното место заради извршување на функциите на Синдикатот најмалку 40 часа во текот на месецот, претставникот на основната организација 20 часа, а претставникот на подружницата 10 часа.

За тоа време тој има право на надоместок на личниот доход на местото на кое е распореден.

Член 13

Претставникот на Синдикатот во претпријатието со 500 членови, функцијата ја обавува професионално.

За тоа време му припаѓа личен доход (плата) во висина на оној што го примал пред изборот на функцијата, но не помалку од основниот личен доход што го добиваат работниците од VII-та група на сложеност. Неговиот личен доход се валоризира со остарениот пораст на личниот доход на претпријатието и има право на личен доход од добивка.

Личниот доход на синдикалниот претставник го обезбедува претпријатието, односно работодавачот.

Претставникот на Синдикатот не може да биде земен на одговорност, ниту доведен во неповолна положба, вклучувајќи го и неговото отпуштање од работа, поради синдикални активности со кои се штитат правата и интересите на работниците за време на мандатот и најмалку две години по истекот на мандатот доколку постапувал во согласност со Законот, колективните договори и општите акти.

III. ЛИЧНИ ДОХОДИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ПРИМАЊА

Член 14

Личните доходи се исплатуваат во нето износ. Придонесите и даноците на личниот доход на работниците ги плаќа претпријатието, односно работодавачот.

Исплатениот личен доход на работникот зависи од висината на:

- основниот личен доход;
- додаток за потешки услови на работа;
- надоместоците на личниот доход;
- надоместоците за успешност во извршувањето на работните задачи;
- добивка на претпријатието, односно работодавачот (личен доход од добивка);
- други елементи со општиот акт, договорот за вработување, колективниот договор на претпријатието, односно работодавачот.

Член 15

Основниот личен доход на работникот се утврдува како производ на цената на работната сила со најнизок степен на сложеност и соодветниот коефициент на сложеност на работата и задачите на групата на која и припаѓа работникот.

Основниот месечен личен доход на работникот се исплатува за полно работно време, нормален работен учинок и нормални услови за работа.

Цената на работната сила за најнизок степен на сложеност со кој се обезбедува материјална и социјална сигурност на работникот и на неговото семејство, договорно ја утврдуваат и објавуваат потписниците на овој Колективен договор најдоцна во декември во тековната година за наредната година.

Цената на работната сила за најнизок степен на сложеност — најнизок личен доход за полно работно време при нормални услови за работа и нормален учинок, не може да биде пониска од утврдената со Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија (член 59).

Доколку во текот на годината дојде до пораст на трошоците на живот, најниската цена на работната сила се корегира сразмерно на тој пораст во тековниот месец во однос на декември од претходната година.

Во претпријатието, односно кај работодавачот кај кои настанале тешкотии во работењето, најнисикиот личен доход може да се намали до 20%, но не подолго од 6 месеци.

Член 16

Групите на сложеност на работите и задачите утврдени со овој колективен договор, претставуваат минимални коефициенти на сложеност.

Со минималните коефициенти се утврдуваат релативните односи помеѓу наједноставните групи работи и задачи и останатите до најсложените.

Член 17

Минималните коефициенти на групите на сложеност на работите и задачите се:

I група на работи и задачи	1,00
II група на работи и задачи	1,20
III група на работи и задачи	1,40
IV група на работи и задачи	1,70
V група на работи и задачи	1,85
VI група на работи и задачи	2,10
VII група на работи и задачи	2,60
VIII група на работи и задачи	2,90
IX група на работи и задачи	3,20

I група на работи и задачи подразбира едноставно рутинска работа која не бара посебно образование, односно квалификација.

II група на работи и задачи подразбира помалку сложени работи и задачи, односно работа со помош на едноставни средства за работа за кои се до-

волни писмени упатства. Извршувањето на овие работи и задачи претпоставува образование на интерна полуквалификација.

III група на работи и задачи подразбира средно сложени и разновидни работи и задачи за кои работата се повторува со повремена појава на нови работни задачи. Извршувањето на овие работи и задачи бара образование на ниво на квалификуван работник.

IV група на работи и задачи подразбира посложени и поразновидни работи и задачи за чие извршување се неопходни консултации. Извршувањето на овие работи и задачи претпоставува образование на ниво на средна стручна подготовка.

V група на работи и задачи подразбира посложени работи и задачи кои бараат повисок степен на самостојност во извршувањето на работите и задачите (ВКВ работници).

VI група на работи и задачи подразбира сложени работи и задачи во непосредно производство, работи на организирање, водење и подготовка на процесот на трудот, посебни задачи во областа на услугите, административните и деловните функции, за што е потребно образование на ниво на виша стручна подготовка.

VII група работи и задачи подразбира мошне сложени работи и задачи што бараат иницијативност и креативност на работникот во стручното водење на контрола, подготовка, анализа и организација на работниот процес, проектирање на работите и задачите, за што е потребно заокружено теоретско и практично знаење, за чие извршување е неопходно образование на ниво на висока стручна подготовка.

VIII група работи и задачи подразбира мошне сложени работи и задачи заради извршување високо стручни и сложени работи, вклучувајќи и работа со научно-истражувачките проекти. За работниците од оваа група одговара образование на ниво на висока стручна подготовка и одредени раководни способности.

IX група работи и задачи подразбира најсложени работи и задачи, со најголемо знаење за водење на процесот на производството и стопанисувањето, креативни работи и задачи, истражувачки труд и друго, за чие извршување се неопходни одредени високи специјализации, магистратури и докторат на науки.

Групите на работните задачи се утврдени врз основа на нивната сложеност при што е потребно и соодветно стручно образование (квалификација) како предуслов за нивно извршување.

Член 18

Релативниот однос на коефициентите на групите на сложеност утврдени со претходниот член е минимален и со општиот акт на претпријатието не можат да се утврдат на пониско ниво.

Со општиот акт на претпријатието, групите на сложеност на работите и задачите можат да се разграничат во повеќе подгрупи во зависност од значењето и специфичноста на работите и работните задачи.

Додатоци за посебни услови на работа

Член 19

Основниот месечен личен доход на работниците заради потешки услови и напори во работата се зголемува за:

— 10% за работа на работно место за кое е признат бенифициран работен стаж;

— 5% за работа на работно место кое се извршува во потешки услови на работа (влага, височина, прашина, зрачење, температура, чад и други работни задачи кои бараат носење посебна заштитна опрема);

— 35% за прекувремена работа;

— 50% за работа во денови на празник утврдени со сојузен и републички закон;

— 5% за работа во повеќе смени.

Член 20

Работникот има право на теренски додаток во земјата за работа на терен вон седиштето на претпријатието, односно работодавачот во зависност од обезбедените услови за престој на работниците на терен (сместување, исхрана и останато), во висина до 75% од дневницата која се исплатува во претпријатието, односно работодавачот во тој период.

Доколку исхраната и сместувањето е организирано бесплатно, на работниците не им се исплатува теренски додаток.

Дневниците за службено патување и теренскиот додаток меѓу себе се исклучуваат.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Овој колективен договор важи три години од денот на склучувањето.

Важноста на Договорот може да се продолжи и за наредните 3 години, ако најдоцна 3 месеци пред истекот на рокот на важење не се покрене барање за негова измена, односно не започне постапка за склучување нов договор.

Странките можат во било кое време да го изменат договорот спогодбено.

Член 22

За решавање на спорови меѓу странките во овој колективен договор, што не можат да се решат со меѓусебно спогодување се формира Комисија за усогласување.

За спор во смисла на претходниот став се смета правен или друг вид спор (ако се повредени интересите на странките кои произлегуваат од Колективниот договор, како и спор кој ќе настане како последица од неприфаќањето на предлогот за измени и дополнувања на Колективниот договор).

Член 23

Секоја од странките именува два члена во Комисијата за усогласување.

Членовите на Комисијата спогодбено именуваат претседател на Комисијата од редот на потписниците.

Член 24

Постапката на усогласување за случаите од член 20 започнува на барање на една од странките.

Член 25

Усогласувањето е неуспешно ако една од странките писмено изјави, но не пред почетокот на усогласувањето, дека истото го смета за неуспешно.

Секое усогласување што странките ќе го постигнат, мора да биде во писмена форма.

Со донесените решенија се изменува и дополнува Колективниот договор.

Член 26

Секоја од странките може било кога да предложи измени и дополнувања на Колективниот договор.

Предлогот, образложен во писмена форма, се доставува до другата страна, која е должна да се изјасни по него во рок од 30 дена.

Во случај спротивната страна да не го прифати предлогот за измени, или не се појасни по предлогот во рок од претходниот став, странката-предлагач може да започне постапка пред арбитража.

Член 27

Ако постапката за усогласување е неуспешна, спорот ќе се разреши пред арбитража.

Бројот на арбитрарите е непарен.

Секоја од странките именува еднаков број на арбитрари, а најмалку два.

Претседателот на арбитражата го именуваат арбитрарите спогодбено.

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

На постапката пред арбитражата се применуваат одредбите за избраните судови од Законот за процесната постапка.

Одлуката на арбитражата е конечна.

Член 28

Странките се должни да го спроведуваат и следат остварувањето на Колективниот договор.

Секоја од странките во Колективниот договор именува по три члена во Комисијата која е овластена да дава толкување на одредбите од Договорот.

Член 29

Колективниот договор ќе се регистрира кај надлежниот републички орган на управата.

Член 30

Овој колективен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Член 31

Претпријатијата односно работодавачите се должни да ги усогласат општите акти со одредбите на овој колективен договор во рок од два месеци по неговото објавување во „Службен весник на СРМ“.

22 јануари 1991 година
Скопје

За Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од шумарството и дрвната индустрија
Претседател,

Стефан Стоименов, с. р.

За Соборот за шумарство и дрвна индустрија при Стопанската комора на Македонија
Претседател,

Марко Божинов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

91.

Врз основа на член 6 од Спогодбата за обезбедување на материјална основа за создавање на услови за вработување на инвалидни лица во периодот од 1991—1995 година и член 17 од Статутот на Републичката СИЗ за вработување, Собранието на Републичката СИЗ за вработување, на седницата одржана на 29 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува износот, начинот и постапката за одобрување на надоместок за обезбедување на материјална основа за создавање на услови за вработување на инвалидни лица за 1991 година

Член 2

Општинската СИЗ за вработување се обврзува за секое вработено инвалидно лице согласно Спогодбата за обезбедување на материјална основа за создавање на услови за вработување на инвалидни лица во периодот 1991—1995 година, кое пред вработувањето е пријавено како невработено лице во СИЗ за вработување да одобри неповратни средства во висина од најмалку 25 000,00 динари.

Член 3

СИЗ за вработување средствата за вработување на инвалидни лица ќе ги одобрува врз основа на поднесеното барање од организацијата до СИЗ за вработување:

— број на инвалидни лица кои треба да бидат вработени;

— опис на работите и работните задачи на кои ќе бидат вработени;

— наод, оценка и мислење од комисијата за оценка на работната способност во случај кога инвалидното лице се вработува на работи и работни задачи за кои не е оспособено по пат на стручно односно работно оспособување;

— висина на неповратните средства што се бараат за вработување на едно невработено инвалидно лице.

Член 4

За одобрените средства од член 2 на оваа одлука се склучува договор помеѓу СИЗ за вработување и организацијата која вработува инвалидни лица.

Член 5

Дозначувањето на одобрените средства на организацијата се врши по доставување решение за засновање на работен однос на инвалидните лица на неопределено време во организацијата.

Член 6

Во колку на инвалидното лице му престане работниот однос без оглед на причините во времето од 2 години сметано од денот на стапувањето на работа со договорот што се склучува во смисла на член 4 од оваа одлука, организацијата е должна и се обврзува да прими во работен однос на неопределено време друго инвалидно лице без надоместок за вработување или да ги врати примените средства со камата по стапка што се плаќа на орочени средства во банката на 2 години.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Член 8

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-588

29 април 1991 година

Скопје

Претседател,

Ангелина Азеска, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за неосновано збогатување по тужбата на тужителот Николовска Габриела од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 107, против тужената Бранка Николовска од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 107, сега со непознато место на живеење. Вредност на спорот 6.000,00 динари.

За привремен застапник на тужената ѝ е поставен адвокатот Игнат Панчевски кој ќе ја застапува до нејзиното јавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, II П, бр. 2242/90. (76)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба по предлог на предлагачката Јорданка Наумовска од Скопје, ул. „Бриселска“ бр. 7/1-2, против противниците Горги Јовановиќ, Драгутин Јовановиќ и Атанас Јовановиќ, сите од с. Вратница со непозната адреса.

Бидејќи противниците Горги Јовановиќ, Драгутин Јовановиќ и Атанас Јовановиќ се со непозната адреса во САД, се повикуваат во рок од 15 дена од

објавувањето на огласот да се јават во судот или да овластат свој полномошник.

Доколку не се јават во одредениот рок, судот ќе им постави привремен старател преку Центарот за социјални работи, кој ќе ги застапува се до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 107/91.

Пред овој суд се води спор за регрес и неосновано збогатување по тужбата на тужителот Акционерско друштво за осигурување „Дунав“, Главна филијала — Скопје, Експозитура — Тетово против тужените Сулемани Узаир од с. Нераште и Метуш Мурати од с. Одрини.

Се повикува тужениот Сулемани Узаир од с. Нераште — Тетовско, сега во Германија со непозната адреса, во рок од 15 дена да се јави во судот или да определи полномошник кој ќе ги застапува неговите права и интереси по овој предмет се до окончувањето на спорот. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 290/91.

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Халида Беџети од Тетово, ул. „Штипска“ бр. 140 против тужениот Беџети Садик од Приштина, ул. „Роберт Гајдиќ“ бр. 43/а со сегашно место на живеење во странство, со непозната адреса.

Се повикува Беџети Садик од Приштина во рок од 15 дена да се јави во судот или да определи полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси сè до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 19/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип поведена е постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Киров Никола од с. Долни Балван, против тужената Ристова Рајна од с. Долни Балван, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000 динари

Се повикува тужената Ристова Рајна да се јави во Општинскиот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да достави точна адреса или власти свој полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка.

Во спротивно, по истекот на овој рок, ќе ѝ биде поставен привремен застапник по службена должност.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 332/91.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7289/90 на регистарска влошка бр. 2-27-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата со законот за задруги и запишувањето право на работење во надворешен промет на Земјоделската задруга „Единство“, Ц. О., с. Чelopeк — Тетово, со следните податоци: Задругата е усогласена со статут усвоен на референдум на 27. VI. 1990 година.

Основачи на задругата се: Јовановски Пано, с. Милетино, Ристоски Димо, Ангелкоски Богоја од с. Чelopeк, Јовановски Г. Трпко и Јовановски О. Трпко од с. Милетино, Алексоски Стојан, Тодороски Јове, Симоска Антија, Попоски Спирос, Стојаноска Менча, Спасеноски Горе, Јаковчески Божиќ, Мартиноски Андри и Јовановски Стојке од с. Чelopeк, Ристоски Темелко од с. Милетино, Ристоска Василка, Ристоска Анѓа, Селими Мамудиќ и Синани Азизе од с. Чelopeк.

Дејност: 020110 — полјоделство; 020121 — овоштарство; 020140 — сточарство; 013041 — колење на добиток; 013050 — преработка и конзервирање на млеко; 020201 — земјоделски услуги за растително производство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство; 050100 — високоградба; 050301 — поставување и поправка на градежни инсталации; 050302 — завршни и занаетчиски работи во градежништвото; — трговија: 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработка; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежни материјали; 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун и други прехранбени производи; 070131 — стоковни куќи; 070132 — друга трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070150 — трговија на мало со нафтени деривати; 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сува кожа, волна и сл.; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 — тутун и други непрехранбени производи; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070240 — трговија на големо со нафтени деривати; 070250 — трговија на големо со индустриски отпадоци; 080111 — хотели, мотели, пансиони и туристички населби со сезонско работење; 080112 — хотели, мотели, пансиони и туристички населби со целогодишно работење; 080113 — работнички, детски и младински одморалишта; 080114 — кампови; 080119 — други услуги на сместување; 080121 — ресторани со услужување; 080122 — ресторани со самопослужување; 080123 — ресторани со општествена исхрана; 080129 — други услуги на исхрана; 080190 — други угостителски услуги.

Дејност во надворешен промет: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските што не можат да се намират од имотот на задругата одговараат задругарите до висина на влогот еднократно.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Поповски Љубе, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7289/90. (62)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 810/90, на регистарска влошка бр. 1-69-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Архивот на Македонија, Ц. О., Скопје, кеј „Димитар Влахов“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Благој Михов, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Борислав Намовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 810/90. (63)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3148/90, на регистарска влошка бр. 1-5018-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за инженеринг, застапување, производство и промет на стоки, посредување, услу-

ги и технологија „Енотехна инженеринг“, Ц. О., експорт-импорт, Скопје, ул. „Васил Горгов“ број. 33а/1/59, Скопје, со следните податоци:

Претпријатието е основано со акт за основање од 20. VI. 1990 година, а основач е Калешовски Наум.

Дејност: 011721 — производство на составни делови на електронски апарати и уреди; 011723 — производство на комуникациони апарати и уреди; 011724 — производство на мермер и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот; 011729 — производство на неспомнати електронски апарати и уреди; 011730 — производство на кабли и спроводници; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, обувки, гума, пластика и сл.; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 090189 — изработка и поправка на неспомнати различни производи; 110302 — услуги на реклама и економска пропаганда; 110303 — комерцијални работи на остварување на функција на промет на стоки и услуги; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот; 110611 — истражувачко-развојни услуги во стопанската дејност; 110612 — истражувачко развојни услуги во општествената дејност; 110620 — економски, организациони и технолошки услуги; 110903 — книговодствени услуги; 110905 — услуги на обработка на податоци; 110909 — други неспомнати услуги; 110910 — изработка на ситематски и апликативни компјутерски решенија; — едукативен инженеринг.

Надворешно трговски промет: 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи; — посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги; — реекспорт.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Калешовски Наум, привремен работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3148/90. (64)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4704/90, на регистарска влошка бр. 2-6129-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Младинската задруга „Центар“, Ц. О., Скопје, ул. „Гуро Стругар“ бр. 15-а, со следните податоци: Задругата е основана од страна на основачите: Општинска конференција на ССММ „Центар“ со одлука-мислење 03-48, Таки Хаџи-Лега со одлука бр. 03-57, Сузана Стојановска, Хаџиски Митко, Петрушева Сузана, Саздовска Билјана, Каревска Слободанка, Стојановски Жарко, Георгиевски Бобан, Николовски Цветко, Трневски Гоко, Марковска Марина, Сековска Виолета, Ташковска Лидија, Спасовска Силвана, Трпчевски Игор, Турчиновски Тони, Боцевски Душан, Боцевски Илија, Селимовски Џевит, Аврамовска Виолета, Трајковски Сашко, Вучовска Александра, Антонио Митев, Димовска Лиле, Војнеска Гордана, Војнеска Елизабета, Каев Васко, Димовска Марина, со одлука бр. 03-48 од 29. VIII. 1990 и бр. 03 57 од 14. IX. 1990 година.

Дејност: вршење на повремени и привремени работи за потребите на претпријатијата, други правни лица и работодавачи, за кои според прописите не се засновува работен однос; работа во комисији кои се формираат врз основа на закони и други прописи, аквизитерски и инкасаторски работи што се вршат повремено; повремено изведување на настава на курсеви и семинари; краткотрајно дневно набљудување и мерење на теренски станици во метеорологијата и хидрологијата; повремени помошни работи на теренско работење во геодетската дејност и геолошките, археолошките, педолошките и слични истражувања; повремено изведување на културно-уметнички и забавни програми во угостителството, доколку таквиот труд на изведувачите не им претставува редов-

но занимање; продажба на среќки, печат и повремени публикации, примање на уплати на спортска прогноза, лото и томбола надвор од просториите на организацијата; работа во социјално-хуманитарни организации што ја вршат членовите на тие организации; сезонска продажба на земјоделско-прехранбени производи, предмети од домашна изработка, сувенири и други предмети од туристички карактер, ако се вршат на привремени работни места; вршење на статистички истражувања и шифрирање на посебни извештаи, повремено и привремено вршење на работни задачи во земјоделството и шумарството; посредување и организирање на ученички, студентски и научни екскурзии и семинари, други работи што немаат карактер на постојани и непрекинати, но најмногу 30 односно 60 календарски денови во една година.

Неограничена одговорност, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на задругата е директорот, Ацо Стрезовски, со целосна и неограничена одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4704/90. (65)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3451/90, на регистарска влошка бр. 2-5340-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на станбената задруга под фирма: Станбена задруга „Нов стан“, Ц. О., Скопје, ул. „Наум Чакаров“ бр. 14-Б, со следните податоци: задругата е основана со статут донесен на 29. VI. 1990 година и акт за основање од 8. VI. 1990 година, бр. 0101, а основачи се: Ѓорѓиоски Негован, Бадев Кирил, Бецаков Антонио, Симоновски Ласте, Стреупски Радован, Блажевски Марјан, Симовски Борко, Гонески Здравко, Меновиќ Небојша и Митревски Љупчо, сите од Скопје.

Дејност на задругата: — вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга; — организирање на штедење за стан за членовите на задругата; — купување на станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејност со личен труд, од општествено правни лица за потребите на своите членови; — набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови; — одржување на станбените згради и станови на членовите на задругата.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка и во свое име и за сметка на членовите на задругата.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со целиот свој имот, а доколку обврската не може да се наплати од задругата, за обврските на задругата одговараат и членовите на задругата до висината на здружениот влог еднократно.

Лице овластено за застапување на задругата е Ѓорѓиоски Негован, работоводен орган, вршител на должност, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3451/90. (66)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4028/90, на регистарска влошка бр. 1-5693-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на дуќан и запишувањето право на работење во надворешен и внатрешен промет под фирма: Дуќан „Комисион“ — Бранислав Здравковиќ, Скопје, бул. „ЈНА“ бр. 54 — Скопје, со следните податоци:

Дејност: 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика (кожна галантерија и конфекција); 070123 — метални и електротехнички стоки (електротехнички стоки); 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070132 — друга трговија со мешовити сто-

ки и вршење на комисиона продажба на стоките со кои се врши промет на мало; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот (вршење на комисиони работи во областа на прометот); 070129 — тутун и други непрехранбени производи (промет на мало со цигари).

Надворешна трговија:

070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица дуќанот истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Бранислав Здравковиќ, работодавен орган, без ограничување, во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4028/90. (67)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5351/90, на регистарска влошка бр. 1-1099-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување и запишување привремени мерки на Основното училиште „Велазерими“, Куманово, со целосна одговорност, од Куманово, ул. „Вук Караџиќ“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Зија Азизи, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Хаљид Мухтари, привремен управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5351/90. (68)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6741/90, на регистарска влошка бр. 1-7440-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во здружена сопственост и запишувањето право на вршење работи на надворешно-трговски промет на Младинскиот туристички сообраќаен центар „Контракт“, Д. О. О., Куманово, ул. „Тане Георгиевски“ бр. 12, со следните податоци:

Основачи: Младинска задруга „Куманово“, Жарко Димитриевиќ, Миомир Цветковиќ, Љубомир Митевски, Милорад Кириќ, Зоран Бојковски, Славица Андреевска, Томислав Ѓорѓиевски, со договор за основање од 10. XI. 1990 година.

Дејност: 060503 — услуги во друмскиот сообраќај; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 080190 — други угостителски услуги; 080211 — туристички агенции; 080202 — туристички бироа; 110909 — други неспомнати услуги; 120190 — друго образование, управување со моторни возила.

Дејност во надворешно-трговски промет: 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи. Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокулниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Жарко Димитриевиќ, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6741/90. (69)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7548/90, на регистарска влошка бр. 2-2162-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на Земјоделската задруга „Студена Вода“, с. Доброшане, — Куманово, со следните податоци: Задругата е основана со самоуправни спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга „Студена Вода“ на 5. VI. 1987 година.

Основачи се: Стојмановски Круме, Алексовски Новко, Ивановски Михајло, Трајковски Гошо, Стојковски Коста, Стојменовски Миле, Крстевски Круме, Ѓорѓиевски Граде, Зафировски Трајан, Митровски Борче, Крстевски Благоја, Костовски Зико, Крстевски Љубе, Трајковски Ласто, Младеновски Љубе, Се-

кирарски Љубомир, Јордановски Зоран, Гелевиќ Јовица, сите од с. Доброшане — Куманово.

Дејност: 020110 — полјоделство; 020121 — производство на овошје; 020131 — производство на грозје; 020140 — сточарство; 020201 — земјоделски услуги во растително производство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство; 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба, и месни преработки; 070114 — разни животни намирници; алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — намештај; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун и останати непрехранбени производи; 070131 — стоковни куќи; 070132 — останата трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070150 — промет на мало со нафтени деривати; 070211 — жито и млински производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни намирници и производи за домашни потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и слично; 070223 — метална и електротехничка стока; 070224 — градежен, санитарски и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070230 — трговија на големо со возила, делови и алат; 070250 — трговија на големо со мешовита стока; 090172 — колење на добиток и преработка на месо; 110309 — неспомнати услуги на подрачје на прометот; 060502 — превоз на стока во друмскиот транспорт.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет задругата одговара со сите свои средства, а задругарите одговараат ограничено супсидијарно до висина на основачкиот влог.

Се брише досегашниот застапник Душан Петровски, в.д. директор, без ограничување, во внатрешен и надворешен промет, а се запишува новиот застапник Караџински Среќко, директор, без ограничување во внатрешен и надворешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7548/90. (70)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3384/90, на регистарска влошка бр. 2-2311-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето поради присоединување на Општата задруга „Тргокооперант“, О. Сол. О., Скопје, ул. „Јоаким Крчоски“ бр. 11, кон Производно-услужната задруга за изработка и вградување на метална и пластична галантерија и завршни работи во градежништвото „Феропласт“, Р. О., Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бб, со рег. вл. бр. 2-2157-0-0-0.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3384/90. (71)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4411/90, на регистарска влошка бр. 1-6090-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на задруга под фирма: Земјоделска задруга „Трајан Димковски“, Ц. О., с. Пезово, Куманово, со следните податоци: Земјоделската задруга е основана со акт за основање од 10. X. 1990 година, а основачи се: Јосевски Миле, с. Пезово; Апостоловски Богомир с. Пезово; Анчевски Владе, с. Пезово; Трајковски Живко, с. Доброшане, Јосевски Марјан, Скопје.

Дејност: 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — градинарство, овошје и преработка; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни намирници, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метална и електротехнич-

ка стока; 070124 — огрев и градежен материјал; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070128 — книги, канцеларски материјал и прибор; 070132 — останата трговија со мешовити стоки; 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — градинарство, овошје и преработка; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — стока и живина; 070219 — разни животни намирници и производи за домашни потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и слично; 070223 — метална и електротехничка стока; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хартија, канцеларски материјал и прибор; 070230 — трговија на голема со возила, делови и прибор; 090132 — поправка и одржување на радио, телевизија и телефонски апарати и уреди; 110301 — јавни складишта и назар; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот; 110903 — книговодствени услуги; 110309 — услуги во областа на прометот, посредништво, книговодствени работи во областа на прометот со стоки, комисиони работи во областа на прометот со стоки и слични консигнациони работи, застапување, сервиси за монтажа, странски вложувања и слично.

Неограничени овластувања:

Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет е Јосевски Миле, привремен работоводен орган.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4411/90. (73)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат со пречник на печатот 3 см. под назив: „Училиште за средно насочено образование „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп, во средината стои; Грбот на СРМ, под него СРМ, под буквите СРМ стои римски број II, под римскиот број II стои параграф во вид на звездичка шестокрака“ се огласува за неважен. (1116)

Загубениот четвртаст печат под назив: „Бифе К-3 Звезда Змејковска — Дом на градежниците — Скопје“ се огласува за неважен. (1266)

Загубениот четвртаст печат под назив: „Галерија „Самуил“ — Кирил Бајрамчески Варошанец — тел. 235-553“ се огласува за неважен. (1272)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Акцептни (бланко) налози од серија А 4363065 до А 4363084 = 20 броја, издадени од МЗТ Уреди за наводнување Д. О. О. — Штип. (1273)

Воена книшка на име Таир Садика, с. Теарце, Тетово. (1124)

Работна книшка на име Оливер Трајковски, Куманово. (1125)

Работна книшка на име Расим Абазов, Крива Паланка. (1126)

Работна книшка на име Добре Филипов, Штип.

Одобрение за вршење јавен превоз, издадено од СО — Карпсх под У. бр. 14-4594 од 21. VIII. 1984 година на име Славе Маркоски, Скопје. (1130)

Чекови од бр. 373396 до 373398, издадени од Југобанка — Скопје на име Зорка Масин, Скопје. (1131)

Работна книшка на име Ивица Трајковски, Куманово. (1138)

Работна книшка на име Јагода Мирова, Титов Велес. (1139)

Работна книшка на име Ракип Азиметин, Кочани. (1140)

Возачка дозвола и сообраќајна книшка на име Неџбедин Адил, нас. Дреновец“ бб, Тетово. (1141)

Решение бр. 10-1653, на име Лазе Шарески, Гостивар. (1142)

Решение бр. 10-4438, на име Горе Павлоски, Гостивар. (1143)

Одобрение за работа бр. 12-11450 од 25. XII. 1990 година, за графичка дејност, на име Љубислав Младеновски, Скопје. (1147)

Чековна картичка бр. 621-16-80710-666/92 и чекови од бр. 15657131 до 15657150, издадени од Стопанска банка АД — Струга на име Митре Алуловски, Струга. (1148)

Чековна карта бр. 623-21-80710-816/44 и чекови од бр. 15657011 до 15657020, издадени од Стопанска банка АД — Струга на име Никола Костоски, Струга.

Чековна картичка бр. 623-21-80710-4217/76 и чекови од бр. 16318011 до 16318020, издадени од Стопанска банка АД — Охрид на име Светлана Карадакоска, Охрид. (1150)

Чекови од бр. 31049083 до 31049090, издадени од Стопанска банка — Скопје на име Никола Богоески, Скопје. (1151)

Чековна картичка бр. 8305/90 и чекови од бр. 1387701 до 1387720, издадени од Стопанска банка АД — Скопје на име Цветко Вељановски, Скопје. (1152)

Сообраќајна книшка на име Неџбедин Адил, нас. „Дреновец“ бб, Тетово. (1153)

Решение бр. 14-2875 од 17. IX. 1981 година за основање на занаетчиски дуќан — бонбониера „Победа“, издадено од СО Карпош, Скопје, на име Трендафила Груновска, Скопје. (1167)

Чековна карта бр. 16493-61 и загубените чекови од бр. 33136754 до 33136760, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Јелица Моралиќ, Скопје. (1168)

Чекови од бр. 2993717 до 2993730, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Рајна Петрова, Скопје. (1170)

Чековна картичка бр. 4063/06 и чекови од бр. 2271121 до 2271140 и од 2052675 до 2052678, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Цветанка Гечева, Скопје. (1171)

Чекови бр. 1363609, 159189 и 1363608, издадени од Стопанска банка — Скопје на име Маријан Илиоски, Скопје. (1172)

Исписница бр. 4/66 на име Петар Трајковски, ул.

„И. Милутиновиќ“ бр. 37/4, ст. 27, Прилеп. (1174)

Воена книшка на име Исен Азизи, с. Стримница, Тетово. (1175)

Воена книшка на име Фадил Цека, ул. „Р. Цо-ник“ бр. 15, Тетово. (1176)

Работна книшка на име Аметзија Шасивари, Гостивар. (1177)

Работна книшка на име Јорданчо Милев, Штип.

Чековна картичка бр. 1550007004 и чекови од бр. 257164 до 257180, издадени од Југобанка — Скопје на име Борис Степаноски, Скопје. (1183)

Решение Уп. бр. 11-6075 од 26. XI. 1990 год., издадено од СО — Чаир на име Славчо Серафимов, Скопје. (1184)

Чековна картичка бр. 992/23 и чекови од бр. А 15734774 до А 15734780, издадени од АД Стопанска банка — Филијала — Струга на име Танас Попоски, ул. „Ристо Крле“ бр. 1-2/26, Струга. (1188)

Работна книшка на име Митревски Зоран, с. Су-јаклари, Титов Велес. (1196)

Свидетелство за I година на име Аце Јорданов, с. Кучичино, Кочани. (1198)

Свидетелство за II година на име Аце Јорданов, с. Кучичино, Кочани. (1199)

Свидетелство за III година на име Аце Јорданов, с. Кучичино, Кочани. (1200)

Свидетелство за IV година на име Аце Јорданов, с. Кучичино, Кочани. (1201)

Свидетелство за IV степен стручна подготовка на име Аце Јорданов, с. Кучичино, Кочани. (1202)

Диплома за IV степен стручна подготовка на име Аце Јорданов, с. Кучичино, Кочани. (1203)

Работна книшка на име Нијази Ибраими, Куманово. (1204)

Работна книшка на име Тони Сандев, Штип.

Сообраќајна дозвола на име Бајрам Ислами, с. Г. Седларце, Тетово. (1206)

Решение бр. 11-5324 од 24. X. 1990 година за колонијална продавница, издадено од СО — Чаир — Скопје на име Авни Етеми, ул. „Отокар Кершовани“ бр. 22, Скопје. (1207)

Решение У. бр. 14-6497 од 15. X. 1990 год. за угостителска дејност — бифе на име Мирјана Здравковска, ул. „Пробиштипска“ бр. 16-а, Скопје. (1208)

Чековна картичка бр. 82143/74 и чекови од бр. 32905887 до 32905890, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Мирослава Спиrowsка, Скопје. (1209)

Работна книшка на име Среќко Златановски, Куманово. (1214)

Работна книшка на име Божо Стојковски, Куманово. (1215)

Работна книшка на име Рамадан Таироски, с. Подгорни, Струга. (1216)

Работна книшка на име Трајче Јованов, Радовиш. (1217)

Воена книшка на име Драган Петковски, Каваларци. (1218)

Воена книшка на име Зекир Рамадани, Тетово. Чекови бр. 14804081 и 14804087 на име Катерина Трифунова, „Кеј на револуцијата“ бр. 9, Кочани. (1219)

Чековна сметка бр. 514/30 и чекови од бр. 015108301 до 015108302 и од бр. 015108308 до 015108010 на име Бранко Богатинов, ул. „П. Гули“ бр. 11, Кочани. (1221)

Чековна полномошна картичка бр. 6704 и загубените чекови од бр. 382273, 382275, 382276, 382277, издадени од Југобанка — Скопје на име Димитар Стојановски, Скопје. (1224)

Работна книшка на име Хајрула Мисини, Куманово. (1236)

Работна книшка на име Тодје Јанкуловски, Охрид. (1238)

Работна книшка на име Мусија Хускович, Титов Велес. (1238)

Работна книшка на име Ќенго Николов, Кочани. (1240)

Одобрение за бурекуција на име Африм Беќири, Гостивар. (1240)

Чекови од бр. А 15766946 до А 15766950, издадени од Стопанска банка АД — Скопје — Филијала Струга на име Саше Митески, ул. „ЈНА“ згр. 3, влез 3/14, Струга. (1241)

Чековна карта бр. 80710 00739-78, издадена од Стопанска банка — Филијала — Винаца на име Благој Стојановски, ул. „С. Пинџур“ бр. 7/2/4, Винаца. (1244)

Решение Уп. бр. 12-3577 од 11. IV. 1990 година, на име Џемаили Сејфулислам, Скопје. (1244)

Картон за отворена жиро сметка, на име Ифталет Раман, Скопје. (1245)

Решение Уп. бр. 12-3705 од 4. VI. 1987 година, на име Владимир Басотов, Скопје. (1248)

Работна книшка, на име Медитоски Муарем, с. Преглово, Македонски Брод. (1250)

Сообраќајна дозвола на име Светозар Силјановски, ул. „П. Гули“ бр. 30, Тетово. (1251)

Возачка дозвола на име Исмаилхаки Куриу, ул. „141“ бр. 1, Тетово. (1252)

Работна книшка на име Стојан Паунов, Штип. (1258)

Работна книшка на име Јован Алексов, Кочани. (1258)

Работна книшка на име Нада Веселинова, Кочани. (1258)

Решение бр. 11-1775 од 12. IV. 1991 година за угостителски услуги — киоск, на име Жаклина Спасовска, Скопје. (1263)

Чекови бр. 15847, 15848 и 15849, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Тодор Кузманов, Скопје. (1267)

Чековна картичка бр. 80752/69 и чекови од бр. 880621 до 880630, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Илија Јанакиевски, Скопје. (1267)

Чековна картичка бр. 26019/83 и чекови од бр. 22364216 до 22364230, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Љубинка Нечева, Скопје. (1267)

Чековна картичка бр. 29990/94 и чекови од бр. 36585856 до 36585860, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Раман Мехмети, Скопје. (1267)

Работна книшка на име Гурије Белули, с. Шум, Струга. (1042)

Работна книшка на име Ружа Стојанова, Кочани. (1042)

Работна книшка на име Васко Филипов, Винаца. (1054)

Решение на име Герасим Дафев, Радовиш. (1054)

Чековна картичка бр. 659-8 и загубените чекови од бр. 0000223387 до 0000223390, издадени од Инвестбанка — Белград на име Софија Илиевска, Скопје. (1060)

Решение Уп. бр. 14-4210 од 22. VI. 1990 година, на име Љубе Вељановски, Скопје. (1060)

Воена книшка на име Кани Салаи, с. Тетово, Тетово. (1062)

Воена книшка на име Хајдар Елмази, Тетово. (1062)

Чековна карта бр. 1550142145 на име Драга Митрева, Штип. (1065)

Работна книшка на име Дамјановски Трајче, Богомила, Титов Велес. (1073)

Решение Уп. бр. 14-4535 од 18. VIII. 1989 година на име Ѓорѓи Георгиев, Скопје. (1086)

Чекови од бр. 3445137 до 31445140, издадени од Комерцијална банка Скопје на име Трифун Андреевски, ул. „Коце Металец“ бр. 8/а, Скопје. (1087)

Чекови бр. 001221321, 001221323, 001221324 и 001221326, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Јагош Вранец, Скопје. (1090)

Чекови од бр. 35365121 до 35365134 и од број 36415068 до 36415078, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Ивица Петров, Куманово. (1093)

Чековна сметка бр. 1716/74 на име Благој Стојанов, ул. „В. Влаховиќ“ бр. 7, Кочани. (1093)

Воена книшка на име Ајдин Укшини, ул. „М. Бафќари“ бр. 143, Тетово. (1095)

Работна книшка на име Митко Донев, Кочани. (1095)

Работна книшка на име Ванчо Данилов, Кочани. (1095)

Работна книшка на име Винко Јакимов, Винаца. (1095)

Работна книшка на име Маринко Крстовски, Радовиш. (1107)

Воена книшка на име Славко Ристов, с. Конче, Радовиш. (1108)

СОДРЖИНА

Страна

257. Одлука за измена на Одлуката за висината на надоместокот за користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите	253
258. Упатство за начинот и постапката за пресметување и плаќање на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од земјотресот во општините Гевгелија и Валандово	253
259. Одлука за определување на коефициентите за утврдување на личните доходи како и надоместоките и другите примања на функционерите и раководните работници што ги именува Уставниот суд на Македонија	254
260. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 275/90 од 3 април 1991 година	255
261. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 175/90 од 3 април 1991 година	255
262. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 221/89 од 3 април 1991 година	256
Колективни договори	
90. Колективен договор за шумарство и дрвна индустрија	256
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
СКОПЈЕ	
91. Одлука за утврдување на износот, начинот и постапката за одобрување на надоместок за вработување инвалидни лица	259